

1	Наслов на наставниот предмет	МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА				
2	Код	ДМФ508				
3	Студиска програма	Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина				
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Стоматолошки факултет-Скопје Катедра по максилофацијална хирургија				
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	Интегрирани студии од I и II циклус				
6	Академска година / семестар	5. и 6. година, X и XI семестар	7	Број на ЕКТС кредити	8	
8	Наставник	Проф. Д-р Алберто Бенедети; Проф. Д-р Славе Наумовски; Проф. Д-р Владимир Поповски; Проф. Д-р Даница Поповиќ-Моневска; Проф.Д-р Александар Грчев				
9	Предуслови за запишување на предметот	Отслушани сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар и положени сите задолжителни предмети од 5 и 6 семестар.				
10	Цели на предметната програма (компетенции): Излезност од теоретска настава: Пошироки познавања за максилофацијалната патологија Практични вештини: Давање прва помош, преврски, завои, сутури, имобилизација на скршеници и др. Пошироки познавања за максилофацијалната патологија. Практични вештини: Пружање прва помош, преврски, завои, сутури, имобилизација на скршеници и др.					
11	Содржина на предметната програма:					
	Предавања				час	
	Предоперативна евалуација на пациенти, медицинска историја и физикален преглед. Посебен осврт на пациенти со компромитирано здравје и менаџмент на хоспитални пациенти; Базични принципи на хирургија. Асептични техники. Инцизија, хемостаза и зараснување на рана; Претпротетска хирургија на мекоткивни и коскени структури; Комплексни одонтогени инфекции. Антибиотски и хируршки третман; Остеомиелити. Коскени воспаленија; Одонтогени синусити; Повреди на меки ткива и дентоалвеоларен комплекс. Клиника, Дг, класификација и третман; Фрактури на долна вилица. Етиологија, Анамнеза, клиника и РТГ. Видови и третман; Ле Форт фрактури и максила. Етиологија, Анамнеза, клиника и РТГ. Видови, третман; Зигоматична коска. Етиологија, Анамнеза, клиника и РТГ. Видови и третман; Воспалителни промени, дијагноза и менаџмент на саливарни жлезди; Тумори на саливарни жлезди; Принципи на диференцијална дијагностика на орално-хируршки лезии. Биопсија и хируршки третман; Одонтогени тумори; Малигни заболувања на оралната празнина, Клиника, Дг (УС, КТ, МРИ); Оперативен третман на туморите на вилицата, принципи и техники. Енуклеација, маргинална, парцијална и тотална хемиресекција. Вратни дисекции; Лимфаденопатии на врат и лимфаденити. Мекоткивни цисти; Етиологија и поделба на дентофацијални деформитети. Евалуација на пациенти со лицеви деформитети; Хируршки реконструкции на дефектите на вилиците. Коскена реконструкција и графтови; Ембриологија, етиологија и поделба на расцепи. Синдроми; ТМЗ. Дијагностика и терапија; Физиологија на болка и класификација. Диференцијална дијагноза и терапија на фацијални неуралгии. Фацијална неуропатологија. Тригеминални неуралгии, синдром на хронична главоболка. Пареза на фацијалис.				60	
	Вкупно				60	
	Практична настава				час	
	Приказ на пациенти со максилофацијална патологија, во амбулантни услови и пациенти со болничко лекување. Анализа на предоперативна припрема на пациентите за хируршка интервенција, присуство при третман на скршеници и вежба на модели за имобилизација на вилиците. Пасивно учество на хируршки интервенции од амбулантен карактер.				60	
	Вкупно				60	
12	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС					
13	Вкупен расположив фонд на време	240 часа				

14	Распределба на расположивото време	Предавања-60 часа, вежби – 60 часа, домашно учење и други активности- 120 часа				
15	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		60 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		Вежби – 60 часови	
15	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
		16.2.	Самостојни задачи			
		16.3.	Домашно учење		120 часови	
16	Начин на оценување	17.1.	Тест		2 теста по 16 бодови = 32 бодови	
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби- бодови; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)- бодови		Активност 4 бода, редовност 4 бода	
		17.3.	Завршен (усен) испит		60 бодови	
17	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 59 бода			5 (пет) (F)	
		од 60 до 67 бода			6 (шест) (E)	
		Од 68 до 75 бода			7 (седум) (D)	
		од 76 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 93 бода			9 (девет) (B)	
		од 94 до 100 бода			10 (десет) (A)	
18	Услов за потпис и полагање на завршен испит	За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време на теоретската и практичната настава.				
19	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
20	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
21	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	James R.Hupp, Edward Ellis III, Myron R.	Tucker Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition	Elsevier	2014
		2	Michael Miloro, GE Ghali, Peter Larsen, Peter Waite	Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Third Edition	PMPH USA	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. бр.		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1		Miodrag Gavric	Maksilofacijalna	Izdavacka agencija	2004	

				hirugija	Draganic Beograd	
--	--	--	--	----------	------------------	--